



БАРАЊЕ - ДОГОВОР
ЗА ПОВЛАСТЕНА КАТЕГОРИЈА ЛИЦЕ СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ (ЛПП)
ПРИ КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГА- ПАРКИРАЊЕ ЗА 20__ ГОДИНА

КАРТИЧКА БРОЈ _____

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ЗА БАРАТЕЛОТ НА УСЛУГАТА

ИМЕ	
ПРЕЗИМЕ	
АДРЕСА (ОД ЛИЧНА КАРТА)	
БРОЈ НА ЛИЧНА КАРТА	

КОНТАКТ ПОДАТОЦИ

ТЕЛЕФОН	
Е- ПОШТА	

ПОДАТОЦИ ОД СООБРАЌАЈНА ДОЗВОЛА

РЕГИСТАРСКА ОЗНАКА	
МАРКА НА ВОЗИЛО	
АДРЕСА (ОД СООБРАЌАЈНА ДОЗВОЛА)	

СО ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОВА БАРАЊЕ ПОТВРДУВАМ ДЕКА:

- се согласувам моите лични податоци на ова Барање- Договор да бидат регистрирани, зачувани и обработувани согласно Законот за заштита на лични податоци (Службен Весник на РМ број 7/05, 103/08, 124/10, 135/11, 43/14, 153/15 и 99/16). Имате право на пристап и исправка на личните податоци. Доколку Договорот се обнови односно, продолжи, согласен сум личните податоци да се обработуваат;
- податоците кои што ги наведов се точни;
- задолжително писмено ќе го информирам Претпријатието за секоја промена на податоците;
- се согласувам Претпријатието да ме контактира при промовирање на своите услуги.

ДОКУМЕНТИ ДОСТАВЕНИ ВО ПРИЛОГ:

- СООБРАЌАЈНА ДОЗВОЛА (копија)
- ВАЖЕЧКА ЛИЧНА КАРТА (на увид)
- ЧЛЕНСКА ИНВАЛИДСКА КНИШКА (на увид)
- РЕШЕНИЕ ЗА СТЕПЕН НА ТЕЛЕСНО ОШТЕТУВАЊЕ ОД ПИОМ (на увид)*
- ЛЕКАРСКИ НАОД ОД СПЕЦИЈАЛИСТ (на увид)
- МЕДИЦИНСКА ПОТВРДА ОД ДОКТОР (во оригинал)

*Од Решението за степен на телесно оштетување може да се форокопира единствено делот во кој стои дијагнозата и бројот на Решението

ДИЈАГНОЗА:

ПРАВА И ОБВРСКИ НА КОРИСНИКОТ И ДАВАТЕЛОТ НА УСЛУГАТА ПАРКИРАЊЕ

1. **Корисникот на услугата** на јавно паркиралиште (од затворен тип, со влезно- излезен систем на наплата-рампа) се обврзува еднократно да уплати износ од 180,00 денари со вкalkулиран ДДВ од 18% за прво издавање на бесконтактна електронска чип картичка.
2. Доколку Корисникот на услугата на затворено јавно паркиралиште ја загуби картичката, се обврзува писмено да пријави кај давателот на услугата. За повторно издавање на загубена картичка, замена на оштетена картичка или картичка чиј рок е изминат, корисникот на услугата се обврзува да уплати износ од 180,00 денари со вкalkулиран ДДВ од 18%.
3. Корисникот на услугата се обврзува бесконтактната електронска чип картичка да ја користи единствено за возилото за кое е издадена. Злоупотреба на картичката е основ за раскинување на Договорот.
4. Корисникот на услугата е должен да ја почитува хоризонталната и вертикална сигнализација. Во случај корисникот на услугата да не ја почитува оваа обврска, давателот на услугата има право неговото возило да го отстрани од јавното паркиралиште односно, јавната површина наменета за паркирање со помош на специјално возило Пајак или да постави блокатор на тркало- лисица.
5. Корисникот на услугата е должен за сите измени кои ќе настанат по склучување на ова Барање- Договор да се информира од веб страната на давателот на услугата (www.gradskiparking.com.mk). Со потпишување на ова Барање- Договор корисникот е согласен и однапред ги прифаќа сите измени на Ценовникот на услуги.
6. **Давателот на услугата** се обврзува корисникот на услугата да го внесе во систем и да му издаде бесконтактна електронска чип картичка.
7. Давателот на услугата се обврзува да ја одржува хигиената односно, навремено да ги превзема сите потребни мерки за непречено користење на јавната површина наменета за паркирање.
8. Давателот на услугата нема обврска да го чува или обезбедува паркираното возило и не одговара за евентуално настанатите штети или кражба на возилото.
9. Давателот на услугата не гарантира слободно паркинг место на корисникот на услугата (загарантирано слободно паркинг место во текот на 24 часа се обезбедува со користење на услугата: „паркирање на резервирано паркинг место“).
10. Давателот на услугата го задржува правото да врши ажурирање на податоците, да врши промена на условите при користење на услугата, да изврши промена на цената на услугата „паркирање на јавно паркиралиште односно, јавна површина наменета за паркирање“.
11. Договорните страни се обврзуваат доследно да се придржуваат по член 26 и останатите одредби од Законот за заштита на личните податоци (Службен Весник на Република Македонија број 7/05, 103/08, 124/10, 135/11, 43/14, 153/15 и 99/16).
12. Ова Барање- Договор се склучува за период од 01.01.20__ година до 31.12. 20__ година.
13. Ова Барање- Договор се пополнува во два истоветни примероци.

СО ПОПОЛНУВАЊЕ/ ПОТПИШУВАЊЕ НА ОВА БАРАЊЕ- ДОГОВОР ЗА КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГА ГОСТИНСКА ПАРКИНГ КАРТА, ЗАПОЗНАЕН СУМ СО СИТЕ ПРАВА И ОБВРСКИ, СОГЛАСЕН СУМ И ГИ ПРИФАЌАМ СИТЕ УСЛОВИ И ОБВРСКИ КАКО КОРИСНИК НА УСЛУГАТА ПРЕДВИДЕНИ ВО АКТИТЕ НА ЈП ГРАДСКИ ПАРКИНГ- СКОПЈЕ.

Скопје, __. __. 20__ година

ПОДНОСИТЕЛ НА БАРАЊЕТО:

ДАТУМ НА ВНЕСУВАЊЕ ВО СИСТЕМ

www.gradskiparking.com.mk

(Име и презиме, потпис)

__ . __ . 20__ година

инфо центар: ++ 389 2 321 55 66

РЕФЕРЕНТ КОЈ ГО ПРИМИЛ
БАРАЊЕТО:

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЈА:

ЧЛЕН:

НАДВОРЕШЕН ЧЛЕН ОД
ГРАДСКО СОБРАНИЕ:

НАДВОРЕШЕН ЧЛЕН ОД
ГРАДСКО СОБРАНИЕ:

(Име и презиме, потпис)

(Име и презиме, потпис)

(Име и презиме, потпис)

(Име и презиме, потпис)

(Име и презиме, потпис)

ЧЛЕН:

(Име и презиме, потпис)